



ДРУШТВО ЗА ЕКОНОМСКО-ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ  
**ПЕКОВИЌ** ДООЕЛ - СКОПЈЕ

правно лице со одобрение за спроведување на КПУ издадено од ИСОС

ПРОГРАМА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ  
- КПУ БРОЈ 4/2024 - НОЕМВРИ 2024 ГОДИНА

| ТЕРМИНИ            | ВРЕМЕ ЗА<br>НАЈАВА | ПОЧЕТОК     | БРОЈ НА КУП<br>ЧАСОВИ | ЛОКАЦИЈА             |
|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 22 НОЕМВРИ<br>2024 | 9:30-9:55 ЧАСОТ    | 10:00 ЧАСОТ | 8                     | ONLINE ПРЕКУ<br>ZOOM |
| 27 НОЕМВРИ<br>2024 | 9:30-9:55 ЧАСОТ    | 10:00 ЧАСОТ | 8                     | ONLINE ПРЕКУ<br>ZOOM |

ПРОГРАМА

| ВРЕМЕ И КПУ<br>ЧАСОВИ                                                              | ТЕМА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ПРЕДАВАЧ        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| СМЕТКОВОДСТВО, МСС, МСФИ, ФИНАНСИИ, ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА<br>И СО НИВ ПОВРЗАНИ ЗНАЕЊА |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 10:00 - 11:20<br>2 КПУ ЧАСА                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>МСФИ 16 – ЛИЗИНГ И ОДДЕЛ 20 ОД МСФИ ЗА МСС</b><ul style="list-style-type: none"><li>– Цел, опфат, исклучоци од признавање и дефиниции</li><li>– Разлики помеѓу новиот МСФИ 16 и постојниот МСС 17</li><li>– Идентификување на лизинг (финансиски лизинг, оперативен лизинг)</li><li>– Период на лизинг</li><li>– Презентирање на лизинг</li><li>– Давател на лизинг (класификација на лизинг договорите: финансиски лизинг, оперативен лизинг)</li><li>– Корисник на лизинг (признавање, мерење, презентирање)</li><li>– Повратен лизинг и трансакции на продажба</li><li>– Дефинирање на сметководствени политики</li><li>– Обелоденување на лизинг</li><li>– Сметководствена евиденција кај давателот на лизинг</li><li>– Сметководствена евиденција кај примателот на лизинг</li><li>– Даночен третман</li></ul></li></ul> | Славица Пековиќ |
| ПАУЗА (10 МИН.)<br>11:20 - 11:30                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 11:30 - 12:50<br>2 КПУ ЧАСА                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>МСС 38 – НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА И ОДДЕЛ 18 ОД МСФИ ЗА МСС</b><ul style="list-style-type: none"><li>– Опфат и дефиниции</li><li>– Признавање и мерење</li><li>– Мерење при признавање (одделно стекнување, стекнување како дел од деловна комбинација, стекнувања преку државна поддршка, размена на средства)</li><li>– Внатрешно генериран гудвил</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Славица Пековиќ |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Мерење по признавање (модел на набавна вредност, модел на ревалоризација)</li> <li>– Корисен век (нематеријални средства со органичен корисен век и нематеријални средства со неорганичен корисен век)</li> <li>– Повлекување од употреба и отуѓувања</li> <li>– Загуби поради обезвреднување</li> <li>– Обелоденување</li> <li>– Сметководствена евиденција на нематеријални средства – примери и книжења</li> <li>– Даночен третман</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| <b>ПАУЗА (20 МИН.)</b><br><b>12:50 – 13:10</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| <b>ОРГАНИЗАЦИСКИ И ДЕЛОВНИ ЗНАЕЊА И КОРПОРАТИВНО ПРАВО</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| <b>13:10 - 14:30</b><br><b>2 КПУ ЧАСА</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ПРЕСМЕТКА НА ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Додаток на плата за прекувремена работа</li> <li>– Додаток на плата за ноќна работа</li> <li>– Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноќно време</li> <li>– Дали вработените кои одработуваат ноќе еден или два часа од дневната работна обврска имаат право на исплата на надомест на трошоци за исхрана</li> <li>– Даночен третман на трошоците за исхрана на вработените кои работат ноќно време (данок на личен доход и данок на добивка)</li> <li>– Трошоци за исхрана на вработените кои одработуваат ноќе третина од полното работно време од својата годишна работна обврска</li> <li>– Додаток на плата за работа во смени</li> <li>– Додаток на плата за работа во недела (пресметка на додатокот кај субјектите кои вршат трговска дејност и субјектите кои вршат друга дејност)</li> <li>– Додаток на плата за работа на празник</li> <li>– Додаток на плата за работен стаж (минат труд)</li> <li>– Сметководствена евиденција на додатоците на плата – примери и книжења</li> </ul> </li> </ul> | <b>Ангелина Миновска</b>                   |
| <b>ПАУЗА (10 МИН.)</b><br><b>14:30 - 14:40</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| <b>14:40 - 16:00</b><br><b>2 КПУ ЧАСА</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>НАЧИНИ НА ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изминување на времето за коешто бил склучен;</li> <li>- Пример на одлука за откажување на договорот за вработување склучен на определено време;</li> <li>- Смрт на работникот или работодавачот (физичко лице);</li> <li>- Поради престанување на работодавачот согласно со закон;</li> <li>- Иницијатива за престанување на работодавачот покрената од страна на работниците на кои работодавачот не им исплатил плата и не им уплатил придонеси од плата три месеца последователно;</li> <li>- Спогодбено раскинување;</li> <li>- Пример на спогодба за откажување на договорот за вработување;</li> <li>- Отказ (од страна на работникот или работодавачот), со или без отказан рок;</li> <li>- Отказни рокови;</li> <li>- Основани и неосновани причини за отказ;</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | <b>Елизабета Христова</b><br><b>Делова</b> |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Форма, содржина и врачување на отказ;</li> <li>- Приговор против одлуката за откажување на договорот за работа;</li> <li>- Пример на одлука за откажување на договорите за вработување со и без отказан рок;</li> <li>- Суспензија на работникот;</li> <li>- Пример на одлука за суспензија на работникот;</li> <li>- Судска пресуда;</li> <li>- Исполнување услови за стекнување право на старосна пензија;</li> <li>- Пример на одлука за престанување на работниот однос поради стекнување услови за остварување право на старосна пензија;</li> <li>- Деловни причини (технолошки вишок);</li> <li>- Постапка и критериуми за престанок на работен однос од деловни причини;</li> <li>- Права и обврски за работникот и работодавачот;</li> <li>- Предности на технолошкиот вишок од аспект на работодавачот и работникот;</li> <li>- Паричен надоместок за остварено право на испратнина;</li> <li>- Висина и време за кое се исплатува паричниот надоместок;</li> <li>- Постапка за остварување на правото на паричен надоместок;</li> <li>- Примери на акти и одлуки за престанок на работниот однос од деловни причини.</li> </ul> |  |
| <b>ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ – ЗА СИТЕ ТЕМИ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

**ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КПУ:** од 10:00 до 16:00 (8 КПУ часови)

Секој учесник ќе добие **ПРИРАЧНИК** во електронска форма (pdf формат)

**ПРЕДАВАЧИ:** Славица Пековиќ, Ангелина Миновска и Елизабета Христова Делова

**НАДОМЕСТОК:** 2.360 со вклучен ДДВ. Надоместокот се уплатува однапред на следнава сметка: 210 072 972 700 143 (Депонент: НЛБ БАНКА)

**ПРИЈАВУВАЊЕ:** Учесниците се пријавуваат со пополнување на образец преку [www.konsaltingpekovic.mk](http://www.konsaltingpekovic.mk) (пријава за КПУ)

**ИНФОРМАЦИИ:** 02/3124-310, 02/3124-311, 070 371 530, 070 340 546, 070 340 547 и 070 225 706  
[www.konsaltingpekovic.mk](http://www.konsaltingpekovic.mk), [info@konsaltingpekovic.mk](mailto:info@konsaltingpekovic.mk)